

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ПЕДИЈАТРИЈА</b>			
2.	Код	<b>ДФ-320</b>			
3.	Студиска програма	<b>Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт</b>			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	<b>Катедра за педијатрија</b>			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	<b>Прв циклус</b>			
6.	Академска година/семестар	Трета /VI	7.	Бр.на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	Раководител на катедра: проф.д-р Ката Мартинова Проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување во трета година			
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се здобие со базични сознанија од педијатриската патологија</li> <li>• Да се запознае со најчестата медицинска патологија, методи на иследување и траписки процедури</li> </ul> Да се оспособи за работа со деца од сите возрасти и адолесценти во ординација за примарна здравствена заштита				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава 30 часа: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Педијатриска анамнеза и статус</li> <li>• Нормален раст и развој на дете</li> <li>• Нормална исхрана и нејзини пореметувања</li> <li>• Промоција на здрав живот</li> <li>• Новородено и недоносено</li> <li>• Церебрална парализа</li> <li>• Мускулна дистрофија</li> <li>• Конвулзивен синдром</li> <li>• Неуромиопатии</li> <li>• Електромиографија, испитување на нервна спроводливост</li> <li>• Инфективни болести - енцефалит</li> <li>• Кома</li> <li>• Енцефалопатии</li> <li>• Малигни болести во детска возраст</li> <li>• Несакани ефекти на кортико и цитостатска терапија</li> <li>• Хемофилија</li> <li>• Водење на болка и длабока седација кај дете</li> <li>• Хронични пнеумопатии</li> <li>• Менаџмент на респираторна инсуфициенција</li> <li>• Одредување и мониторирање на вентилаторна поддршка кај дете со потреба од хронична вентилација</li> <li>• Превентивни стратегии за спречување/одложување на развој на хронична респираторна инсуфициенција</li> <li>• Пореметување на голтање, гастроэзофагеален рефлукс</li> <li>• Срцеви заболувања во детска возраст</li> </ul>				

- Ревматски заболувања во детска возраст
  - Малформативни синдроми
  - Sy. Down
  - Неурогена vesica urinaria
  - Неурогено црево
  - Повреди во детска возраст и нивна превенција
  - Интердисциплинарна тимска програма за континуирано згрижување на дете со хронично оштетување
- 
- Практична настава 5 часа
- Вежбање на етички пристап при однесувањето со децата, младината и нивните родители

12.	Методи на учење: Предавања, вежби,			
13.	Вкупен расположив фонд на време		60	
14.	Распределба на расположивото време		Теоретска настава: 30 часа Практична настава 5 часа	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби, Семинари	5 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	25 часа
17.	Начин на оценување			
17.1	Тестови	Континуирани проверки една Завршен испит		мин.-макс. 40 - 60
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена / усна)	мин.-макс		
17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава		мин.-макс. 15 - 30 5 - 10
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Теоретска настава		15-30
		Практична настава (вежби)		5 - 10
		Семинарска работа		
		Тест 1		40 - 60
		Завршен испит		

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот треба редовно да ја посетува теоретската настава за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата за оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Присуство на студенти и интерактивно учество во наставата и вежбите			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1.					
	Авторизирани предавања од катедрата				